



СЛУЖБА

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОД

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата, огласи и продажба бр. 1032-900880.

Четврток, 2 октомври 1952

БЕЛГРАД

БРОЈ 49

ГОД. VIII

Цена на овој број е 20 дин. — претплата за 1952 година изнесува 1800 дин., а за странство 1500 динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 23-276, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28.010.

566.

Врз основа на чл. 74 точ. 6 од Уставот на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, по предлог од Претседателот на Владата на ФНРЈ, издава

УКАЗ

ЗА ПОТПИШУВАЊЕ АКТИ НА СТОПАНСКИОТ СОВЕТ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ

1) Актите што ги издава Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ ги потпишува Претседателот на Стопанскиот совет или членот овределен од Стопанскиот совет.

Актите што е овластен да ги донесува Претседателот на Стопанскиот совет може да ги донесува и членот на Стопанскиот совет овластен од советот за тоа.

2) Овој указ влегува во сила на денот на потпишувањето.

У. бр. 1647

2 октомври 1952 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,
Миле Перунички, с. р.

Потпретседател,
Моша Пијаде, с. р.

567.

Врз основа на чл. 8 од Законот за буџетот на ФНРЈ за 1952 година, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА РЕШЕНИЕТО ЗА НАДОКНАДА (РЕГРЕС) НА РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНАТА НА ШЕКЕРОТ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА

1) Се става вон сила Решението за надокнада (регрес) на разликите во цената на шеќерот за претпријатијата на прехранбената индустрија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52), како и Напатствието за начинот на надокнадата (регресот) на разликите во цената на шеќерот употребен во производството на претпријатијата на прехранбената индустрија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/52).

2) На сите количини производи што се испорачани до денот на влегувањето во сила на ова решение на претпријатијата ќе им се изврши пресметка на регресот во смисла на Напатствието за начинот на надокнадата (регресот) на разликите во цената на шеќерот употребен во производството на претпријатијата на прехранбената индустрија. За таа цел претпријатијата ќе ги поднесат своите регресни барања до Народната банка на ФНРЈ во рок од осум дена по влегувањето во сила на ова решение. При поднесувањето на регресното барање претпријатијата се должни да и поднесат на банката и соодветна документација за извршувањето на испорачката пред да влезе во сила ова решение.

3) Претпријатијата на прехранбената индустрија имаат право, во врска со ова решение, да вршат из-

мени во договорите за испорачка што се веќе склучени.

4) Ова решение ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 5576

26 септември 1952 година
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

568.

Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ издава

НАРЕДБА

ЗА ВРЕМЕНО ЗАБРАНУВАЊЕ УВОЗ НА НЕКОИ ПРОИЗВОДИ

1) Во врска со овогодинашва суша и со нејзиното дејство на билансот на плаќањето со странство, времено се забранува увоз на следни производи:

Гранка 114

Сурово железо — бело
Железнички шини, колосечен прибор

Гранка 117

Оков и градежен прибор
Санитарни уреѓаи (кади, умивалници, клозетски шољи)

Вагонети
Автобуси
Патнички автомобили
Тролејбуси

Бициклети и трициклети
Орудја за обработка земјиште и одгледување сејанија (запнежни плугови, дрлачи, ваљци, тањирачи култиватори)

Машини за подготвување храна (сечалки, прекрупнувачи, мелници на чекани)

Селско-стопански алат и прибор (лопати, ашови, мотки, копачи, грабје, вили, српови, коси, чесаѓи, потковици)

Градежно-зидарски и рударски алат (чекани, мистрии, лажици, вискови, набивачи, крампови и казми) рударски лопати и казми, минерски длета, кускини)

Кинематографски и проекциони апарати

Метален мебел (кревети, ормани, астали, столици лустери, каси, касети)

Болнички мебел (кревети, астали, столици, колички)

Садови и прибор (емајлирани, брусени, алуминиски, поцинкувани и калаисани садови; алуминиски, поцинкуван, хромиран и прибор за јадење што не рѓосува)

Средства за осветление (петролни и карбитни ламби, петролни фенери)

Печки, шпорети, прибор и делови
 Котлови со ложниците
 Сребрена и украсна стока (накит, значки, ордени,
 граверски изработки), будилници
 Утии на јаглен
 Детски колички и играчки
 Метален канцелариски прибор

Гранка 119

Армирани — бергман цевки и прибор
 Сијалици за јака струја — нормална изработка
 Светилки (собни, индустријски и улични)
 Електрични апарати за домаќинство и занаетчи-
 ство (шпорети, решои, утии, радијатори, бојлери,
 апарати за усисување прав и глачање, ладњаџи, вентилатори, електрични летувала)

Гранка 120

Натриум хидроксид
 Натриум карбонат
 Калциум карбид
 Плав камен
 Калциум цијанамид
 Супер фосфат
 Течен хлор
 Минимум
 Литопол
 Тужкал
 Фирнајс
 ПВЦ праш
 ПВЦ од примарна преработка
 Сумпорна киселина
 Сољна киселина
 Уљани бои, емајли, глазури
 Сапун
 Рударски каписли бр. 6 и 8

Гранка 126

Детски играчки

2) Оваа наредба нема да се применува на оние заклучоци кај кои е извршено плаќањето однапред или е отворен неопозив акредитив пред да влезе во сила оваа наредба.

3) Оваа наредба ќе се применува од 1 октомври 1952 година до 1 април 1953 година.

Бр. 5563

2 октомври 1952 година
 Белград

По овластување на Стопанскиот совет
 на Владата на ФНРЈ
 Министерот на Владата на ФНРЈ
 Претседател на Советот за индустрија
 и градежништво,
 Светозар Вукмановиќ, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,
 Миленгије Поповиќ, с. р.

569.

Врз основа на чл. 26 во врска со чл. 15 од Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52), а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ ЗА КУПУВАЊЕ И ПРОДАВАЊЕ ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА ОД СТРАНА НА НАДЛЕШТАТА, УСТАНОВИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1) Надлештвата, установите и општествените организации можат да купуваат девизни средства само по одделно одобрение од сојузниот орган надлежен за стопанството и тоа од динарските средства што им се одобрени за таа цел.

2) Надлештвата, установите и општествените организации можат да купуваат девизни средства на девизните пресметковни места само преку Народната банка на ФНРЈ.

3) На стопанските организации им се забранува да увозат производи за надлештвата, установите и општествените организации што не ги набавиле девизните средства во смисла на точ. 1 и 2 од оваа наредба.

4) Надлештвата, установите и општествените организации што ќе постапат спротивно на точ. 1 и 2 од оваа наредба ќе се казнат за девизен прекршок од чл. 15 точ. 15 од Законот за регулирање платниот промет со странство (Девизен закон), а стопанските организации што ќе постапат спротивно на точ. 3 од оваа наредба ќе се казнат за прекршок од точ. 8 чл. 22 од Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девизното работење.

5) Оваа наредба ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 5564

2 октомври 1952 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
 Миленгије Поповиќ, с. р.

Согласен,

За Претседателот на Стопанскиот совет
 на Владата на ФНРЈ

Министерот на Владата на ФНРЈ
 Претседател на Советот за индустрија
 и градежништво,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

570.

Врз основа на чл. 20 од Уредбата за финансиското работење преку банка и за плаќањето со готови пари („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/52), а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ ЗА ПЛАЌАЊЕ РЕПАРАЦИОНИ И РЕСТИТУЦИОНИ СТОКИ ОД ИНВЕСТИЦИОНЕН КАРАКТЕР, КАКО И ТРАНСПОРТНИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШКОВИ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ ДО ОВИЕ СТОКИ, ВО ТЕКОТ НА 1952 ГОДИНА

I. Фактурите за репарациони и реституциони стоки од инвестиционен карактер испорачени во текот на 1952 година Народната банка на ФНРЈ ќе ги исплатува на терет на одделната сметка на Министерството на финансите на ФНРЈ бр. 01-2840 Дирекција на фондовите (за сметка на Министерството на финансите на ФНРЈ бр. 33720).

Налози за исплата на горните фактури ќе и' издаваат на Народната банка на ФНРЈ непосредните инвеститори (претпријатијата) што ги примиле овие репарациони и реституциони стоки. Налозите ќе се поднесуваат во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата.

На терет на споменатата одделна сметка на Министерството на финансите на ФНРЈ ќе се исплатуваат и фактурите на Репарационата комисија за транспортните трошкови на територијата на Федеративна Народна Република Југославија што се однесуваат до репарационите и реституционите стоки од инвестиционен карактер испорачени на инвеститорите (претпријатијата) во текот на 1952 година.

II. Народната банка на ФНРЈ на крајот на годината сите извршени исплати по овој основ ќе ги прекиржи од споменатата одделна сметка на Министерството на финансите на ФНРЈ на Фондот за инвестиции.

Доколку средствата на фондот за инвестиции за оваа цел не ќе бидат доволни, разликата ќе се подмири на терет на сојузниот буџет за 1952 година.

III. Ако примените репарациони и реституциони стоки не се од инвестиционен карактер, претпријатијата ќе извршат исплата на такви фактури на терет

на своите чекови сметки при Народната банка на ФНРЈ во корист на сметката на Репарационата комисија при Народната банка на ФНРЈ.

IV. Репарационата комисија ќе му испраќа на претпријатието (инвеститорот) фактури за испорачаните стоки во два примерока. Потврдата за приемот на стоките по односните фактури со евентуални рекламации ќе ја испрати инвеститорот до Репарационата комисија најдоцна во рок од дваесет дена од денот кога ја испорачала фактурата Репарационата комисија.

V. Исплатата на неисплатените фактури за примените репарациони и реституциони стоки од инвестиционен карактер и транспортните трошкови во 1951 и поранешните години, како и исплатата на фактурите што ќе се испостават во текот на 1952 година, а се однесуваат до испорачаните стоки од инвестиционен карактер и транспортни трошкови во 1951 или во поранешните години ќе се врши на терет на одделната сметка на Министерството на финансите на ФНРЈ бр. 01-2840 Дирекција на фондовите на Народната банка на ФНРЈ (за сметка на Министерството на финансите на ФНРЈ бр. 33721).

Со цел да се исплатат овие фактури, непосредните инвеститори (претпријатија), кои ја уградиле оваа репарациона и реституциона стока или при кои се наоѓа оваа стока неуградена, треба да и поднесат на Главната централа на Народната банка на ФНРЈ — на Дирекцијата на фондовите, — пријава со соодветни документи. Овие пријави за исплата фактурите применети до објавувањето на оваа наредба непосредните инвеститори (претпријатијата) ќе ги испратат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на оваа наредба, а пријавите за фактурите што ќе се испостават по објавувањето на оваа наредба ќе се поднесуваат поради исплата во рок од 30 дена од приемот на односните фактури.

Министерството на финансите на ФНРЈ на крајот на годината ќе ги подмири од расположивите средства по буџетот за 1952 година сите исплати што ќе ги изврши Народната банка на ФНРЈ по горниот основ на терет на споменатата одделна сметка бр. 33721 при Народната банка на ФНРЈ.

VI. Исплатата на неисплатените фактури за репарациона и реституциона стока примена во 1951 или поранешните години, а која не е од инвестиционен карактер, како и исплатата на фактурите што се однесуваат до транспортните трошкови за оваа стока — ќе се врши на терет на обртните средства на претпријатието (корисникот). Корисниците на оваа репарациона стока од неинвестиционен карактер должни се сите примени фактури што се однесуваат до ваква стока да ги исплатат најдоцна во рок од 30 дена од објавувањето на оваа наредба, а фактурите што ќе се испостават по објавувањето на оваа наредба — најдоцна 30 дена од денот на приемот на односните фактури.

VII. Исплатата на фактурите по оваа наредба ќе се врши во корист на сметката на Репарационата комисија при Народната банка на ФНРЈ бр. 103-820630.

VIII. За сите спорови помеѓу Репарационата комисија и претпријатијата е надлежна државната арбитража.

IX. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, кога престануваат да важат сите досегашни прописи што се однесуваат до начинот за исплата на инвестиционите стоки од репарационо или реституционо потекло.

Бр. 18390

25 септември 1952 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Миленције Поповиќ, с. р.

Согласен,

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

571.

Врз основа на чл. 20 од Уредбата за финансиското работење преку банка и за плаќање со готови пари („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/52) издавам

Н А Р Е Д Б А

ЗА ИЗДАВАЊЕ ПАТНИЧКИ ЧЕКОВИ, БАНЧИННИ ЧЕКОВИ И ЧЕКОВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ СЕЛСКО-СТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ И ЗА КОРИСТЕЊЕ ЧЕКОВИ ЗА ПРЕСМЕТКА

1. Народната банка на ФНРЈ може да воведо во промет патнички чекови, банчинни чекови и чекови за плаќање селско-стопански производи.

Овие чекови можат да се издаваат само врз основа на полното покрије кај банката.

2. Патничките чекови, банчинните чекови и чековите за плаќање селско-стопански производи можат да се користат за плаќање услуги (угостителски, туристички, сообраќајни, комунални и др.) кај стопанските претпријатија (државните, задружните и на општествените организации), кај задругите, дуќаните и установите, за плаќање данок и такси и други давачки на државните органи и установи, како и за купување стоки во трговските претпријатија (државните, задружните и на општествените организации).

Овие чекови можат да се наплатат и во готови пари кај сите филијали на народната банка на ФНРЈ и поштите, како и кај други места кои се овластени за тоа од банката.

3. Сите претпријатија, задруги и установи, како и државните органи се должни да ги примат патничките чекови, банчинните чекови и чековите за плаќање селско-стопански производи место готови пари.

Стопанските организации, државните органи и установи не можат да ги користат примените чекови за натамошни свои плаќања (не можат да ги индосираат), туку се должни да ги поднесуваат до Народната банка на ФНРЈ на пресметка.

4. Патничките чекови, банчинните чекови и чековите за плаќање селско-стопански производи ги печати Народната банка на ФНРЈ на однапред утврдени заокружени износи и им ги продава на корисниците без наплатување трошкови и провизија.

Овие чекови ги продаваат сите филијали на Народната банка на ФНРЈ и други места овластени од Народната банка на ФНРЈ за тоа.

5. Патничките и банчинните чекови можат да ги купуваат сите физички и правни лица.

6. Патничките и банчинните чекови гласат на име и важат три месеци од денот кога ќе го потпише чекот купувачот и на него го означат местото и денот на издавањето.

Местото и денот на издавањето на чекот го пополнува купувачот на чекот на денот на плаќањето.

7. Чековите за плаќање селско-стопански производи можат да ги купуваат кај надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ стопанските организации што се занимаваат со купувањето на овие производи.

8. Чековите за плаќање селско-стопански производи гласат на име и важат три месеци од денот на издавањето.

Местото и денот на издавањето и името на корисникот го испишува на чекот стопанската организација при плаќањето на селско-стопанските производи.

9. Плаќањата без употреба на готови пари ги опфаќаат и плаќањата што се вршат со прецртан (барирани) чек и со чек што носи ознака „само за пресметка“.

10. Примените прецртани (барирани) чекови и чековите со ознака „само за пресметка“ (пресметковни чекови) Народната банка на ФНРЈ и ги одобрува на сметката на подносителот (корисникот) на чекот без претходна проверка дали на сметката од издавачот на чекот има доволно покрије.

11. За барираниите и пресметковните чекови за кои ќе се утврди дека на сметката од издавачот нема доволно покрије, банката ќе издејствува протест и до

мивната потполна наплата ќе ја блокира сметката од издавачот на чекот.

12. Народната банка на ФНРЈ им издава на своите работни единици поблиски технички напатствија за работењето со патничките чекови, со банчините чекови и со чековите за плаќање селско-стопански производи.

13. Чековите споменати во оваа наредба се сметаат како чекови по Законот за чекот.

14. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 5279

24 септември 1952 година
Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Миленције Поповиќ, с. р.

572.

Врз основа на чл. 85 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, во врска со чл. 1 ст. 2 и чл. 9 од Уредбата за оснивањето и работењето на Сојузниот статистички уред и статистичките уреди во народните републики („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/48, 27/50 и 45/52), а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА

ЗА ДАВАЊЕ СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ОД ОБЛАСТА НА ПРОСВЕТНИОТ, КУЛТУРНИОТ И НАУЧНИОТ ЖИВОТ

1. Сите установи, државни органи, претпријатија и организациони што се занимаваат со просветната, културната или научната дејност, како што се: установите за предшколско воспитание, школите и установите што им служат непосредно (домови, куќи и сл.), разни курсеви, културно-уметнички и културно-масовни друштва, здруженијата на книжевниците, музичарите и уметниците, културни пословници, театри, музеи, зваоди за заштита спомениците на културата, оркестри, хорови, библиотеки, библиографски институти, издавачките установи и претпријатија, научни установи, спортски и физкултурни организации, установи и претпријатија за радиодифузија и кинематографија, зоолошки градини, ботанички градини и сл. се должни:

а) да им даваат на органите на статистичката служба статистички податоци за својата состојба и за својата дејност (за материјалните средства за остварување на своите задачи, за бројната состојба на членството, на книгите, приредбите и сл.);

б) со нел да се обезбеди потполноста, точноста и навременоста на давањето на овие статистички податоци да организираат и уредно да водат потребни евиденции.

2) Обрасците и напатствијата за статистичката служба од точ. 1 под а) и за евиденција од точ. 1 под б) од оваа наредба ги пропишуваат надлежните органи на статистичката служба.

3) Одговорното лице во установа, претпријатие, односно во организација кое не ќе им дава податоци на статистичките органи, или не ги дава во пропишаниот срок, или намерно дава неистинити податоци, или ги води немарно евиденциите потребни за добивање статистичките податоци, или ако не им ги даде на статистичките органи податоците потребни за да се провери точноста на податоците, — ќе се казни за пресрток по чл. 9-а) ст. 2 од Уредбата за изменување и дополнувања на Уредбата за оснивањето и работењето на Сојузниот статистички уред и статистичките уреди во народните републики („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/52).

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 3019

25 септември 1952 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за наука и култура,

Родољуб Чолаковиќ, с. р.

Согласен,

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

573.

Врз основа на чл. 56 од Законот за државните матични книги пропишувам

ОПШТО НАПАТСТВИЕ

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТИТЕ НАПАТСТВИЈА ЗА СОСТАВ И ВОДЕЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ МАТИЧНИ КНИГИ

1. Во Општите напатствија за состав и водење на државните матични книги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/46) во точ. 12 се внесува нов став прв којшто гласи:

„При пријавувањето раѓањето на детето по чл. 24 и 26 од Законот за државните матични книги имсто на детето по спогодба со родителите односно со старателот може да му го пријави на матичарот и лице кое присуствува како сведок (кум). Фамилијарното и роденото име на сведокот (кумот) се внесува во матичната книга под името на пријавителот на раѓањето“.

Сегашните ставови 1 и 2 стануваат ставови 2 и 3.

2. Во точ. 23 се внесува нов став втор којшто гласи:

„По исклучок, на изводот од матичната книга на родените за дете најдено нема да се става забелешката од матичната книга дека детето е најдено, а за дете позаконето односно огласено дека е родено во брак нема да се става накнаден упис за позаконувањето односно огласувањето дека е родено во брак. Рубриките за родителите во овој извод за најдено дете нема да се пополнуваат, а за дете позаконето односно огласено дека е родено во брак ќе се ставаат како родители лицата кои накнадно склучиле брак односно кои биле спречени да стапат во брак (чл. 23 ст. 2 од Основниот закон за односите на родителите и децата).“

Сегашниот став 2 станува став 3.

3. Ова општо напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 5057

30 август 1952 година
Белград

Министер на внатрешните работи на ФНРЈ,
Александар Ранковиќ, с. р.

574.

Врз основа на чл. 38 од Уредбата за основите на работењето на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/52) и чл. 13 од Уредбата за кредитирање на стопанските организации за обртните средства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СПРЕМА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА БАНКАТА И ЗА ИСПЛАТИТЕ НА ОСТВАРЕНИОТ ФОНД НА ПЛАТИТЕ

1. Народната банка на ФНРЈ ќе изврши во времето од 1 до 5 октомври 1952 година периодична пресметка на остварениот доход за периодот јануари — септември 1952 година за сите стопански претпријатија

тија, осем угостителските претпријатија, занаетчиските дуќани и трговските претпријатија што се занимаваат со извоз и увоз и кои се регистрирани како такви.

За претпријатијата на внатрешната трговија ова пресметување ќе се изврши за периодот јуни—септември 1952 година.

2. Исплатата на заработките на работниците и службениците на претпријатијата од точ. 1 од ова решение се врши само врз основа на остварениот фонд на платите спрема пресметката на банката.

3. Стопанските претпријатија од точ. 1 на ова решение, што им исплатиле на име заработка на работниците и службениците повеќе отколку што изнеселе средствата на остварениот фонд на платите спрема евиденцијата на банката, должни се да ги вратат повеќе исплатените износи на начинот што е изложен во точ. 4 и 5 од ова решение.

4. На претпријатијата чиј што остварен фонд на платите за периодот што се пресметува на 1 октомври 1952 година е помал од исплатениот фонд на платите, банката ќе го исплати за месец септември 1952 година износот на просечниот фонд на платите намален за 10%.

5. На претпријатијата со пресметковен период подолг од еден месец, на кои во пресметковниот период до 1 октомври 1952 година им е исплатено повеќе отколку што заработиле, банката ќе им исплатува аконтации во висина на просечниот фонд на платите намален за 10% до наполното враќање на повеќе исплатениот фонд на платите.

На претпријатијата кои во пресметковните периоди по 1 октомври 1952 година ќе остварат помал фонд на платите од просечниот фонд на платите, а не ја вратиле разликата помеѓу заработените и исплатените плати од поранешните пресметковни периоди, банката во текот на секој следен период ќе им го исплатува износот на просечниот фонд на платите намален за 20%, до наполното враќање на повеќе исплатениот фонд на платите.

На претпријатијата кои во пресметковните периоди по 1 октомври 1952 година оствариле поголем фонд на платите од просечниот фонд на платите, а не ја вратиле сета разлика помеѓу заработените и исплатените плати од поранешните пресметковни периоди банката ќе им го исплати износот на просечниот фонд на платите само ако е остварениот вишок на фондот на платите поголем за 10% од просечниот фонд на платите до наполното враќање на повеќе исплатениот фонд на платите. Во спротивно, банката ќе го намали просечниот фонд на платите за разликата од процентот на остварениот вишок до 10%.

6. Како просечен фонд на платите во смисла на точ. 4 и 5 од ова решение, се подразбира збирот на тарифните ставови и другите давања што паѓаат на терет на просечниот фонд на платите, доколку тој износ не е поголем од просечниот фонд на платите од чл. 3 на Уредбата за данокот на вишокот на фондот на платите односно од чл. 20 на Уредбата за основите на работењето и за фондот на платите на трговските претпријатија, а ако е поголем тогаш се подразбира просечниот фонд на платите од тие прописи.

Просечниот фонд на платите на сите претпријатија осем трговските, се утврдува врз основа на податоците во платниот список на претпријатијата во кој се содржани остварените работни часови во периодот за кој е составен платниот список. Заради тоа сите претпријатија се должни на банката да и го поднесат платниот список кој служи како доказ за висината на остварените работни часови.

Просечниот фонд на платите на трговските претпријатија се утврдува врз основа на податоците од платниот список во кој е содржан бројот на персоналот за кој се пресметуваат заработките осем за персоналот за кој се пресметуваат заработките по работен час.

7. Во пресметковните периоди до 1 јануари 1953 година претпријатието може да пресмета и исплати само до 50% од остварениот вишок на фондот на платите, додека остатокот на вишокот на фондот на платите ќе се пресмета и исплати на крај на 1952 година.

При пресметувањето вишокот на фондот на платите претпријатијата се должни да и ги поднесат на банката со пресметката на вишокот на фондот на платите уште и своите платни списоци во смисла на одредбите од точ. 6 на ова решение.

8. Сите стопански претпријатија кои ги плаќаат работниците и службениците по поранешните прописи однапред, должни се до 1 јануари 1953 година да преминат на пресметување и исплата на заработките уназад односно аконтации на заработките кои можат да се исплатуваат спрема постоеќите прописи.

9. Исплатата на заработките на работниците и службениците на трговските претпријатија што се занимаваат со извоз и увоз и кои се регистрирани како такви, односно давања аконтации на заработките и други издатоци што паѓаат на терет на фондот на платите (осем издатоците од чл. 19 од Уредбата за основите на работењето и за фондот на платите на трговските претпријатија) ќе се врши во рамките на одобрените тарифни правилници на претпријатијата.

Уплатата на акумулацијата и фондовите на претпријатијата од претходниот став ќе се врши спрема исплатениот фонд на платите.

Конечното пресметување на остварениот доход на трговските претпријатија што се занимаваат со извоз и увоз и пресметувањето и исплатата на остварениот фонд на платите ќе се изврши на крај на 1952 година.

10. Ова решение ќе се применува од 30 септември 1952 година.

Бр. 5465

27 септември 1952 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

575.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52), а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОДАВАЊЕ ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА НА ПРИВАТНИТЕ ЛИЦА

1) Се става вон сила Решението за продавање девизни средства на приватните лица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/52).

2) Ова решение ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 5565

30 септември 1952 година
Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Миленкије Поповиќ, с. р.

Согласен,

За Претседателот на Стопанскиот совет
на Владата на ФНРЈ
Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за индустрија
и градежништво,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

576.

Врз основа на чл. 20 од Уредбата за увозот и увозот на стоките и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ОД СРЕДСТВАТА НА ЕКОНОМСКАТА ПОМОШ

1) Увозот на стоките од средствата на економската помош можат да го вршат само стопанските претпријатија што се регистрирани како увозници, односно кои имаат овластение за вршење работите на увозот на односните артикли, по постоебите прописи.

Производните претпријатија можат да учествуваат во увозот на стоките од средствата на економската помош само за потребите на сопствената репродукција.

2) Одлука за тоа кои стопански претпријатија од постојната точка ќе учествуваат во увозот на стоките од економската помош донесува одделна комисија при Управата за економска и техничка помош на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ.

Комисијата за определување увозници од средствата на економската помош својата одлука ја донесува врз основа на условите пропишани во ова решение, земајќи ја при тоа во обзир нарочно финансиската, комерцијалната и техничката способност на претпријатијата за вршење работите на увозот на стоките од средствата на економската помош.

Одлуката на оваа комисија е конечна.

3) Списокот (номенклатурата) на артиклите што ќе се увозат од средствата на економската помош Управата за економска и техничка помош на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ е должна навремено да им го соопшти на стопанските претпријатија преку „Службениот лист на ФНРЈ“ или на друг начин.

4) Стопанските претпријатија — увозниците на стоките од средствата на економската помош ги добиваат девизните потребни за плаќање на стоките од Управата за економска и техничка помош на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, по службениот курс.

Во поглед на пресметувањето цените на увезените стоки од средствата на економската помош важат прописите што се применуваат и на стоките кои се увозат од други средства.

5) Стопанските претпријатија — увозниците можат да вршат работи околу купувањето и продавањето на стоките од средствата на економската помош само во свое име и за своја сметка.

6) Стопанските претпријатија — увозниците се должни кога ги склучуваат и извршуваат купопродајните работи да се придржуваат кон техничките напатствија издадени од Управата за економска и техничка помош на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ.

Техничките напатствија што содржат поблиски услови за увоз на стоките од средствата на економската помош се составен дел од ова решение.

7) Стопанските претпријатија кои со одлука од одделната комисија од точ. 2 на ова решение се определени да учествуваат во увозот на стоките од средствата на економската помош, должни се да склучат со Управата за економска и техничка помош на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ писмен договор со кој се утврдуваат условите пропишани со ова решение, како и пеналите што е должен увозникот да ги плати ако не ги исполни договорените обврски.

Управата за економска и техничка помош на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ заклучува договори со стопанските претпријатија во името на Федеративна Народна Република Југославија, а во рамките на буџетски средства што му се доделени на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ за извршување на економската помош.

8) За спорните настани во врска со извршувањето на спомнатите договори во смисла на точ. 7 од ова решение е надлежна државната арбитража.

9) Управата за економска и техничка помош на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ има право да го раскине склучениот договор за увозот ако стопанското претпријатие — увозникот не се придржува кон договорот склучен во смисла на точ. 7 од ова решение или ако со својата поставка го доведува во прашање правилното извршување на економската помош.

10. Ова решение ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 4825

27 септември 1952 година

Белград

По овластување на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ

Министерот на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за индустрија и градежништво,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

577.

Врз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија а по исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот закон донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО НА СОЈУЗОТ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА СПОРТСКИТЕ РИБОЛОВЦИ НА ФНРЈ

Се одобрува, според поднесените правила, оснивањето и работењето на Сојузот на здруженијата на спортските риболовци на Федеративна Народна Република Југославија со седиште во Белград, а со делност на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

IV бр. 13395

15 септември 1952 година

Белград

Потпретседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на внатрешните работи,
Александар Ранковиќ, с. р.

578.

Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа и чл. 11 од Законот за Југословенскиот Црвен крст донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ДОИЛАТНА ПОШТЕНСКА ФРАНКО И ПОРТО МАРКА ПО ПОВОД НА НЕДЕЛАТА НА ЦРВЕНИОТ КРСТ ВО 1952 ГОДИНА

На 5 октомври 1952 година ќе се пушти во тецај доилатна поштенска франко и порто марка по повод на Неделата на Црвениот крст, секоја во вредност од 0,50 дин.

Цртежот на франко марката претставува жена во народна носија со Црвен крст што го држи во една каленца, што симболира здравје. Марката е сиво-орвена боја.

На порто марката е цртеж на Црвениот крст в среде. Марката е сиво-костенова-црвена боја.

На двете марки стои под сликата „ФНР Југославија“, а околу „Недела на Црвениот крст 1952“. На франко марката е означена вредноста „0,50“ од левата страна, а „Дин.“ од десната страна на сликата, додека на порто марката ознаката на вредноста со „Дин.“ стои во среде под Црвениот крст, а под оваа ознака стои зборот „порто“. Сите написи на овие марки напишани се со латиница.

Овие марки ќе бидат во продажба и задолжителна употреба како доилатни поштенски марки за време на траењето на Неделата на Црвениот крст од 5 до 12 октомври 1952 година.

Бр. 11694

19 септември 1952 година

Белград

Директор
на Главната дирекција на поштите,
Никола Милаковиќ, с. р.

579.

Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ НА ХЕМИСКАТА И ПРЕХРАБЕНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат југословенски стандарди:

Баритум-хлорид, технички	JUS H.B1.020
Полупреработки од овоштие	JUS E.H0.001
Полупреработки од овоштие — Пулта	JUS E.H1.005
Полупреработки од овоштие — Овошна каша (срж, марк)	JUS E.H1.010
Полупреработки од овоштие — Суров овошен сок и сок	JUS E.H1.015
Преработки од овоштие — Овошни сок	JUS E.H2.006
Преработки од овоштие — Мармалада	JUS E.H3.005
Преработки од овоштие — Џем	JUS E.H3.010
Преработки од овоштие — Компот	JUS E.H3.015
Млеко	JUS E.K3.001
Путер	JUS E.K4.001

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1953 година.

Бр. 159

23 септември 1952 година
Белград

За Претседателот
на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. Бранислав Станковиќ, с. р.

580.

Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ ЗА ЦРТЕЖИ ВО МАШИНСТВОТО

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат југословенски стандарди:

JUS M.A0.010 — цртежи во машинството, формати и мерила
JUS M.A0.011 — цртежи во машинството, пресврткување на цртежи
JUS M.A0.020 — цртежи во машинството, линии
JUS M.A0.030 — цртежи во машинството, техничко писмо
JUS M.A0.050 — цртежи во машинството, ортогонално проицирање
JUS M.A0.150 — аксиометриско проицирање
JUS M.A0.060 — означување на материјалот со шрафур и со боја

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1953 година.

Бр. 160

23 септември 1952 година
Белград

За Претседателот
на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. Бранислав Станковиќ, с. р.

581.

Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ ЗА ЗАКОВКИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат југословенски стандарди:

JUS M.B3.001	Заковки: Дефиниција на поимите и ознаките
JUS M.B3.011	Заковки со полутркалеста глава, пречник 1—9 мм
JUS M.B3.012	Заковки со впунштена глава, пречник 1—8 мм
JUS M.B3.013	Заковки со зрачеста глава, пречник 1,7—9
JUS M.B3.014	Заковки со сплескава глава, пречник 2—9 мм
JUS M.B3.031	Заковки за ремени

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1953 година.

Бр. 166

25 септември 1952 година
Белград

За Претседателот
на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. Бранислав Станковиќ, с. р.

582.

Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ ЗА ЦЕВКИ ЗА МЕБЕЛ И ТЕНКИ ЧЕЛИЧНИ ЛИМОВИ ЗА ДЛАБОКО ИЗВЛЕКУВАЊЕ

1) Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат југословенски стандарди:

Топло валжани тенки челични лимови за длабоко извлекување	JUS C.B4.052
Заварени челични цевки, цевки за мебел	JUS C.B5.212

2) Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1953 година.

Бр. 176

30 септември 1952 година
Белград

За Претседателот
на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. Бранислав Станковиќ, с. р.

УКАЗИ

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија издава

У К А З

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОИРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО БОЛИВИЈА

Се назначува за воиреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Боливија Лазар Лилиќ, воиреден прате-

вник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Чиле.

У. бр. 1567
18 септември 1952 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перуничкиј, с. р. др Иван Рибар, с. р.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ

„Службени весник Президијума Народне скупштинне ФНРЈ“ во бројот 15 од 1 август 1952 година објавува:

Указ за ратификација на Француско-југословенската спогодба за обештетивање на француските интереси национализирани во Југославија;

Решение за одобрување Трговската спогодба, Спогодбата за плаќање како и разменетите писма со кои се регулирани некои прашања за извоз и плаќање, склучени помеѓу Федеративна Народна Република Југославија и Кралевина Грција на 10 април 1951 година;

Решение за одобрување Протоколот склучен помеѓу Федеративна Народна Република Југославија и Кралевина Данска за размена на стоки за период од 1 ноември 1951 година до 31 октомври 1952 година, потпишан на 10 ноември 1951 година во Копенхаген;

Решение за одобрување Протоколот за трговската размена со кој е продолжено траењето на важноста на Трговската спогодба помеѓу Федеративна Народна Република Југославија и Шведска од 12 април 1947 година за период од 1 јули 1951 до 30 септември 1952 година, склучена на 29 октомври 1952 год.;

Решение за одобрување Вторниот дополнителен протокол кон трговската спогодба од 1 октомври 1948, склучен помеѓу Федеративна Народна Република Југославија и Република Финска, потпишан на 26 октомври 1951 година;

Указ за одликувања бр.: 115/50, 117—118/51, 121—123/51, 144/51, 148—153/51, 155/51, 157/51 и 178—179/51;

Пристап на Египет со резерва кон Конвенцијата за привилегиите и имунитетите на специјализираните агенции од 12 ноември 1947 година;

Нотификација на Белгија за примена на Конвенцијата за спречување и казнување злочиотот геноцид од 9 декември 1948 година на Белгиско Конго и на територијата Руанда—Урунди што се под старателство;

Пристап на Норвешка кон Конвенцијата на Финалниот протокол за сузбивање прометот со лица и експлоатација на проституцијата на други;

Ратификација на Конвенцијата за спречување и казнување злочиотот геноцид од 9 декември 1948 година на Владата на Хондурас;

Меѓународна конвенција за упростување царински формалности, потпишана во Женева на 3-XI-1923 г.;

Нотификација од Француската влада за примена на Бернската конвенција за заштита на книжевните и уметничките дела, последен пат ревидирана во Брисел на 26 јуни 1948 година, на Тунис, Мароко, Прекуморската територија, Територијата под Француско старателство и под Франко-Британски кодоминиум;

Ратификација од страна на Италија на Женевските конвенции за доставување со воените пленници, за подобрување судбината на ранетите и болните во војната, за подобрување положбата на ранетите, болните и бродоломците на поморските оружени сили и за заштита на граѓанските лица за време војна;

Пристап на Федерална Република Германија кон Меѓународната конвенција за телекомуникациите од 2 октомври 1947 година.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
ЦРНА ГОРА

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 15 од 19 јули 1952 година објавува:

Указ за свикнување Народната скупштина на НР Црна Гора во V редовно заседание;

Указ за укинување главните управи и главните дирекции во советите на Владата на НР Црна Гора;

Указ за разрешување од должност директорите на укинатите главни управи и главни дирекции во советите на Владата на НР Црна Гора;

Правилник за сродните струки на занаети.

СОДРЖАЈ:

	Страна
566. Указ за потпишување акти на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ — — — — —	829
567. Решение за ставање вон сила Решението за надокнада (регрес) на разликите во цената на шеќерот за претпријатијата на прехранбената индустрија — — — — —	829
568. Наредба за времено забранување увоз на некои производи — — — — —	829
569. Наредба за начинот за купување и продавање девизни средства од страна на надлежната, установите и општествените организации — — — — —	830
570. Наредба за начинот за плаќање репарациони и реституциони стоки од инвестиционен карактер, како и транспортните и другите трошкови што се однесуваат до овие стоки, во текот на 1952 година — — — — —	830
571. Наредба за издавање патнички чекови, банчини чекови и чекови за плаќање селско-стопански производи и за користење чекови за пресметка — — — — —	831
572. Наредба за давање статистички податоци од областа на просветниот, културниот и научниот живот — — — — —	832
573. Општо напатствије за дополнување на општите напатствија за состав и водење на државните матични книги — — — — —	832
574. Решение за пресметување доходот на стопанските организации спрема евиденцијата на банката и за исплатите на остварениот фонд на платите — — — — —	833
575. Решение за ставање вон сила Решението за продавање девизни средства на приватните лица — — — — —	833
576. Решение за условите за увоз на стоки од средствата на економската помош — — — — —	833
577. Решение за одобрување оснивањето и работењето на Сојузот на здруженијата на спорските риболовци на ФНРЈ — — — — —	834
578. Решение за пуштање во течај дополнителна поштенска франко и порто марка по повод на Неделата на Црвениот крст во 1952 година — — — — —	834
579. Решение за донесување југословенски стандарди за производите на хемиската и прехранбената индустрија — — — — —	834
580. Решение за донесување југословенски стандарди за цртежи во машинството — — — — —	835
581. Решение за донесување југословенски стандарди за заковки — — — — —	835
582. Решение за донесување југословенски стандарди за цевки за мебел и тенки челични лимови за длабоко извлекување — — — — —	835

Издавач: „Службени лист на ФНРЈ“ новинарско издавачка установа — Белград, Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Директор в одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Печат во Југословенското штампарско претпријатие, Белград